

**РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА**  
**СУПЕР МАШКА ЛИГА**  
**23.11.2020 год.**  
**С К О П Ј Е**

**БИЛТЕН бр. 4/2020 год.**

Комесарот за натпревари на ден 23.11.2020 год. во просториите на Ракометната Федерација на Македонија, разгледувајќи ги пристигнатите службени материјали ги донесе следните:

**О Д Л У К И**

1.Врз основа на службените записници од **IV** – то коло на супер машка ракометна лига, Комесарот ги регистрира следните натпревари:

**Група А**

**РК ПРОЛЕТ 62-ГРК ОХРИД** 18:22 (12:10)  
**РК СТРУГА-РК ГОЛДЕН АРТ КЛ-7** 23:23 (08:09)  
**РК ЈУНИОР К.В.-РК АСТРАИОН ХЕНДБОЛ** 30:23 (13:09)

**Група Б**

**РК ПЕЛИСТЕР ЕУРОФАРМ 2-ГРК ТИКВЕШ** 29:30 (16:19)  
**РК ПРИЛЕП-РК МЛАДОСТ БОГДАНЦИ** 41:32 (14:11)  
**РК МЕТАЛУРГ-РК РАБОТНИЧКИ** 26:22 (15:08)

2.Согласно член 7 од ДП на РФМ, ракометарот на ГРК Охрид, Даниловски Никола лиц.бр.190 се казнува со ОПОМЕНА.

*Правна поука: Против одлуката донесена во прв степен може да се изјави жалба пред второстепениот орган, а преку органот кој го донел првостепеното решение, во рок од 8 дена од денот на доставување на одлуката.*

**ТАБЕЛА ГРУПА А**

ПОЗ	ТИМ	ОН	ПОБ	НЕР	ПОР	ГД	ГП	ГР	БОД
1	ГРК ОХРИД	3	3	0	0	83	52	31	9
2	РК СТРУГА	3	2	1	0	75	71	4	7
3	РК ПРОЛЕТ 62	4	2	0	2	106	98	8	6
4	ГОЛДЕН АРТ КЛ7	4	1	1	2	107	115	-8	4
5	ЈУНИОР К.В.	3	1	0	2	70	71	-1	3
6	РК АСТРАИОН ХЕНДБОЛ	4	1	0	3	109	125	-16	3
7	РК РАДОВИШ	3	1	0	2	77	95	-18	3

**ТАБЕЛА ГРУПА Б**

ПОЗ	ТИМ	ОН	ПОБ	НЕР	ПОР	ГД	ГП	ГР	БОД
1	РК БУТЕЛ СКОПЈЕ	3	3	0	0	91	68	23	9
2	РК МЕТАЛУРГ	3	3	0	0	79	64	15	9
3	РК ЕУРОФАРМ ПЕЛ. 2	4	2	0	2	115	100	15	6
4	РК ПРИЛЕП	3	2	0	1	96	89	7	6
5	ГРК ТИКВЕШ 2014	3	1	0	2	77	81	-4	3
6	РК МЛАДОСТ БОГДАНЦИ	4	1	0	3	104	129	-25	3
7	РК РАБОТНИЧКИ	4	0	0	4	97	128	-31	0

Изготвил:  
Координатор за супер лиги  
Силвана Карбеска

Потврдил:  
Комесар за натпревари  
Славе Николов